

СКОПЈЕ - ЛЕТО 2018 (11 - 15 ЈУНИ)
МОМЧИЊА И ДЕВОЈЧИЊА ОД 7 ДО 17 ГОДИНИ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ФУДБАЛСКИ КАМП
CAMPUS EXPERIENCE FUNDACION REAL MADRID



(<http://ads.ekipa.mk/www/delivery/ck.php?>

oaparams=2_bannerid=950_zoneid=33_cb=cc1f6f2eba_oadest=https%3A%2F%2Fcampusexperiencermf.com%2Fmk%2F%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0

ЕКИПА.МК донираше за помош на дечињата од ХОПС

Никола Гуровски | 12.04.2017 / 17:32

СПОДЕЛИ:

Ми се допаѓа 145

Сподели 145

Tweet



(<https://3p3x.adj.st/?>

adjust_t=u783g1_kw9yml&adjust_fallback=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2F%3Futm_source%3DPartner%26utm_medium%3DSharebutton%26utm_campaign%3DDefault&adjust_campaign=Sharebutton&adjust_deepinmk-donirashе-za-pomosh-na-dechinata-od-hops%252F)



Редакцијата на ЕКИПА.МК беше дел од донаторската аукција на невладината организација ХОПС, организирана за собирање на финансиски средства за помош на дечињата чии родители се корисници на дроги и сексуални работници. Купениот дрес од РК Вардар ќе биде дониран токму на едно од дечињата за кои беше организирана оваа хуманитарна донаторска аукција.

„Како недостиг на финансии имаме потреба да мрдаме со прст и да направиме нови акции за да можат нашите дечиња да продолжат да доаѓаат во дневниот центар за рехабилитација и ресоцијализација на ХОПС, каде ќе продолжат да разговараат со својот психолог, да работат со својот педагог, ќе комуницираат со социјалните работници, ќе изработуваат креативни изработки, ќе го развиваат својот креативен ум, а воедно ќе им овозможиме и посети на културни и социјални активности“, истакнаа одговорните од ХОПС.

ЕКИПА.МК беше само еден мал дел од многуте донатори кои се појавија на оваа донаторска аукција и одговорија на повикот на ХОПС.

Со свои донации оваа хуманитарна вечер ја помогнаа и ФФМ, УНИЦЕФ, претставници на странските амбасади и невладините организации, политички партии и нивни лидери како и многу други компании и личности, кои купија дел од изработките на дечиња, но и врвни уметници, како Ване Костуранов, Зоран Кардула, Индог, Тони Попов, Вања и Катја Штркова, Ирина Тошева, Галерија Анагор...

Манифестацијата што се одржа во Јавна Соба ја водеше Сашко Коцев, кој на интересен начин истакна „иако сите франци ги изнесоа од државата, можете слободно да купувате во денари и во евра“.

[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID in shortcode or problem with query.

▲ Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии), како и нивно линкување НЕ е дозволено без согласност од Редакцијата на ЕКИПА

СПОДЕЛИ:

Ми се допаѓа 145

Сподели 145

Tweet

Share



www.campusexperiencermf.com • +389 78 462 622



(<http://ads.ekipa.mk/www/delivery/ck.php?>

oarams=2_bannerid=952_zoneid=34_cb=32bdf1c208_oadest=https%3A%2F%2Fcampusexperiencermf.com%2Fmk%2F%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%

Последни објави

Најчитани 7 дена

Најчитани 30 дена

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

Бразилецот Роналдо ја откри причин... (<http://ekipa.mk/braziletsot-ronaldo-ja-otkri-prichinata-za-najgrdata-frizura-vo-istorijata-na-fudbalot/>)

ВИДЕО: Летонците ги казнија промаш... (<http://ekipa.mk/video-letontsite-gi-kaznija-promashuvanata-na-seleksijata-do-19-godini/>)

Деца измислија „зелен“ начин како ... (<http://ekipa.mk/detsa-izmislija-zelen-nachin-kako-da-go-odrzhuvaat-vetrobranskoto-staklo-chisto/>)

Арсенал повторно мечтае за Форсберг (<http://ekipa.mk/arsenal-povtorno-mechtae-za-forsberg/>)

Македонија со победничка надеж гос... (<http://ekipa.mk/makedonija-so-pobednichka-nadezh-gostuva-na-farski-ostrovi/>)

Данец одново ќе ги „скара“ Реал Ма... (<http://ekipa.mk/danets-odnovo-ke-gi-skara-real-madrid-i-barselona/>)

Селекцијата до 17 години против Ир... (<http://ekipa.mk/seleksijata-do-17-godini-protiv-irska-gi-pochnuva-elitnite-kvalifikatsii-vo-polska/>)

Гатузо ќе потпише нов договор со М... (<http://ekipa.mk/gatuzo-ke-potpishe-nov-dogovor-so-milan/>)

Работнички во друштво со европскат... (<http://ekipa.mk/rabotnichki-vo-drushtvo-so-evropskata-fudbalska-elita-foto/>)

Синовец: МЗТ е мојот втор дом (<http://ekipa.mk/sinovets-mzt-e-mojot-vtor-dom/>)



КАТЕГОРИИ

- ФУДБАЛ
([HTTP://ЕКИПА.МК/ФУДБАЛ/](http://ekipa.mk/fudbal/))
- РАКОМЕТ
([HTTP://ЕКИПА.МК/РАКОМЕТ/](http://ekipa.mk/raomet/))
- КОШАРКА
([HTTP://ЕКИПА.МК/КОШАРКА/](http://ekipa.mk/kosarka/))
- МЕЃУНАРОДЕН ФУДБАЛ
([HTTP://ЕКИПА.МК/МЕЃУНАРОДЕН-ФУДБАЛ/](http://ekipa.mk/megjunaroden-fudbal/))
- ОСТАНАТО
([HTTP://ЕКИПА.МК/ОСТАНАТО/](http://ekipa.mk/ostanato/))
- Коментари
(<http://ekipa.mk/komentari/>)
- Мултимедија
(<http://ekipa.mk/multimedija/>)
- Шоу-тајм (<http://ekipa.mk/show-time/>)

ИНФО

ИМПРЕСУМ (</impresum>)

МАРКЕТИНГ (</marketing>)

+389 (0)78/ 232 712
+ 389 (0)78/ 383 698
marketing@ekipa.mk

КОНТАКТ

✉ ekipa@ekipa.mk

Следи нè:



Designed and Developed by: Píksel (<http://píksel.mk>)